

Службен весник

на Република Македонија

Број 65

17 април 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1986. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија ¹	2	1990. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	27
1987. Одлука за давање согласност на Правилникот за барањата во однос на квалитетот на преработени производи од овошје и зеленчук како и печурки и нивни преработки.....	26	1991. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Светлина 14/1“, во Република Турција.....	29
1988. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Anatolian Eagle 14/2“, во Република Турција.....	26	1992. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Platinum Eagle 14“, во Република Романија.....	29
1989. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Adriatic Strike 2014“, во Република Словенија.....	26	1993. Одлука за доделување средства за постдипломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство, за академската 2014/2015 година.....	30

	Стр.		Стр.
1994. Тарифник за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини	32	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
1995. Правилник за висината на надоместокот за трошоците за постапката за признавање на странска високообразовна квалификација врз основа на реално направените трошоци.....	35	6. Одлука за воведување на рестриktivните мерки согласно Регулативата (ЕУ) бр.42/2014 на Советот од 20 јануари 2014 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр.267/2012 за рестриktivни мерки против Иран.....	2

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1986.

Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2003, 69/2004, 10/2008, 160/2008, 35/2010, 11/2012 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.4.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ¹

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија бр. 2/2014), во членот 1 во ставот (2) по бројот 228 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 229 се додаваат 19 нови прилози 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 и 248, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2937/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

¹ Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на Европската унија за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр.32013R0670, 32013R0671, 32013R0699, 32013R0704, 32013R0705, 32013R0706, 32013R0707, 32013R0708, 32013R0709, 32013R0710, 32013R0711, 32013R0722, 32013R0728, 32013R0729, 32013R0766, 32013R0863, 32013R1212, 32013R1156 и 32013R1405.

Прилог 230

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.670/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ изготвен од неколку парчиња на густо ткаени текстилни влакна (платно), меѓусебно така зашиени што формираат три-димензионален "облик" од околу 2,70 × 2,70 × 1,60 м, со порабен декоративен дел што виси од секоја страна. Во секој агол на внатрешната страна има мал џеб преку кој производот се држи на рамка. По должината на рабовите има и платнени врвки со кои се прицврстува на рамката. Производот не ја вклучува рамката, шипките или друг прибор.	6306 90 00	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 2 (а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 6306 и тар. подброј 6306 90 00. Тарифниот број 6306 опфаќа низа на текстилни производи, кои обично се изготвени од цврста, густо ткаена ткаенина (види, исто така, Коментарски Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 6306, прв став). Поради своите објективни карактеристики (три-димензионална форма, тип на материјал, големина, завршна изработка), производот е наменет да послужи како платнена тенда за отворен простор. Производот не ја вклучува рамката, шипките и другиот прибор, но ги има основните карактеристики како платнена тенда за отворен простор (т.е. има горна покривка која штити од надворешни временските услови) во смисла на општото правило за толкување 2 (а). Распоредувањето во тар. подброј 6306 22 00 или 6306 29 00 е исклучено, бидејќи производот нема страни или сидови со помош на кои може да се формира затворен простор (види, исто така, Коментарски Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 6306 (4)).

		Оттука производот може да се распореди во тар. подброј 6306 90 00 како "останати производи за кампување".
--	--	---

Прилог 231

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.671/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во облик на птица, кој се состои од рамна ткаенина со димензии од околу 26 см x 32 см, составен од различен текстилен материјал. Главниот дел на производот е изработен од единечен слој на замкаст фротир, на едната страна е зашиено крило од ткаен материјал кој има облик на круна. Од другата страна замкастиот фротир е опшиен со трака од ткаен материјал. На замкастиот фротир е сошиено парче ткаенина во форма на триаголник кој го претставува клунот на птицата. Очите се отпечатени на полусошиеното парче фротир, а на другата замкаста страна на материјалот се сошиени две парчиња на ткаенина во форма на нозе. Украсно исеченото парче ткаенина претставува опашка на птицата. На горната страна на замкастиот фротирот се зашиени етикети, врвци и траки од ткаен материјал во разни бои на кои има означено броеви.	6307 90 10	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (f) и 8 (a) кон Оддел XI, Забелешка 2 (A) за тар. подброј кон Оддел XI, Забелешка 1 кон Глава 63 и наименованието на тар.број 6307 и тар. подброј 6307 90 и 6307 90 10. Производот не е наменет за забава на доенчиња, со оглед на тоа дека ниту формата на производот, ниту бројките односно знаците не се препознаваат во оваа смисла, туку се користи за смирување на доенчињата со истиот. Затоа, производот не може да се распореди како "други играчки" од тарифниот број 9503 (да се видат исто така Коментарски Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 9503 точка Г став 1). Оттука производот треба да се распореди во тар. подброј 6307 90 10 како "други готови производи-плетени или кукичани"

(*) Види слика



(*)сликата е само од информативен карактер

Прилог 232

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.699/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Песок за мачки кој се состои од природна бентонитна глина која е исушена и третирана со антибактериско средство и измешана со активен јаглен за да се спречи ширењето на бактерии и мириси. Бентонитната глина е со содржина поголема од 94% по маса на	3824 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 3824 и тар. подброј 3824 90 и 3824 90 97. Производот е добиен со мешање на бентонитна глина со анти-бактериско

производот. Производот се продава во пакувања со различна големина.		средство и активен јаглен. Поради тоа распоредувањето на производот во останати глини во тар. број 2508 е исклучено (Забелешка 1 кон Глава 25). Со додаток на антибактериско средство и активен јаглен не се менува ни формата ниту природата на составниот материјал. Распоредувањето на производот во тар. број 6815 во производи од камен или останати минерални субстанции, на друго место неспомнати или опфатени, е исклучено (види исто така, Коментарски Забелешки на Хармонизиран Систем кон Глава 68, општи одредби, став три). Оттука производот се распоредува во тар. подброј 3824 90 97 во хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или сродни индустрии, на друго место неспомнати или опфатени.
2. Песок за мачки кој се состои од прозирни гранули на силициум диоксид со округла и овална форма (силика гел). Производот вклучува видлива количина на обоени гранули. Обоените гранули се добиени со додаток на сина боја. Производот се продава во пакувања со различна големина.	3824 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 3824 и тар. подброј 3824 90 и 3824 90 97. Сината боја се додава исклучиво само поради комерцијални или промотивни цели, а не поради идентификација на силициум диоксидот. Освен тоа, силициум диоксидот во форма на гранули не представува опасност за сигурност. Затоа распоредувањето на производот во тар. број 2811 е исклучено (Забелешка 1 (д) кон Глава 28). Оттука производот се распоредува во тар. подброј 3824 90 97 во хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или сродни индустрии, на

		друго место неспомнати или опфатени.
--	--	--------------------------------------

Прилог 233

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.704/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Електронска контролна единица за работен напон не поголем од 1000 V (контролен модул на каросеријата) обликуван како составен дел на електронскиот систем за контрола на возилото со димензии приближно 16 x 13x 3 см, а се состои од: - управувачки уред (контролер) со програмибилна меморија со активни и пасивни делови, на пример, транзистори, диоди, процесор, одпорници, кондензатори и пригушници, - вграден приемник и приклучна антена. Единицата прима сигнали по пат на рачно управувани копчиња и сензори (на пример сензор за дожд и фото-сензор), ги обработува и врз основа на тоа управува со различни уреди во возилото, на пример со бришачите од шофершајбната, греачите на стакло, внатрешното светло, предните и задните светла за магла, светлата за дневно возење. Го контролира и активирањето на сигналните уреди како што се предупредување за врзување на каиш и предупредување за прекумерената брзина. Контролната единица прима сигнали од клучот за далечинско заклучување	8537 10 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (f) кон Оддел XVII и наименованието на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99. Распоредувањето во тар. број 8512 е исклучено бидејќи единицата не содржи никаков уред за визуелна или звучна сигнализација, туку само го става во погон таквиот уред. Распоредувањето во тар. број 9032 исто така е исклучено бидејќи единицата нема функција на автоматско управување со електрични или неелектрични вредности (Забелешка 7 кон Глава 90). Единицата е наменета за вршење на две или повеќе алтернативни функции, опфатени во тар. подброј 8537 10 91 и 8537 10 99. Ја врши функцијата контролер со програмибилна меморија која се користи за електрично управување на уредите, на пример бришачите на шофершајбната и греачите на стакло (види Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 8537, точка (3) и Забелешки на КН за тар. подброј 8537 10 91). Единицата ја врши и функцијата на активирање на сигналните уреди, како што се предупредување за

и отклучување на вратата на возилото.		врзување на сигурносниот појас и предупредување за прекумерена брзина. Бидејќи двете функции се еднакво важни за работата на единицата, не е возможно да се одреди главната функција на единицата. Оттука единицата се распоредува во тар. подброј 8537 10 99, како останати плочи пултови, маси, ормани и други основи за електрично управување за напон што не надминува 1000 V.
2. Електронска контролна единица за работен напон не поголем од 1000 V (т.н. автоматски менувач), обликуван како составен дел на електронскиот систем за контрола на возилото со димензии приближно 8 x 6 x 3 см. Контролниот уред се состои од активни и пасивни делови, на пример, транзистори, диоди, процесор, отпорници, кондензатори и пригушници. Контролниот уред не може да се програмира. Единицата прима сигнали од сензорот снимајќи ја положбата на рачката на менувачот, ги обработува и врз основа на тоа управува со степенот на пренос на автоматскиот мењач кај моторните возила.	8537 10 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (г) кон Оддел XVII и наименованието на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99. Распоредувањето во тар. подброј 8537 10 91 е исклучено бидејќи единицата се користи само за електрично управување на соодветно ниво на пренос на автоматскиот мењач кај моторните возила, а управувачкиот уред (контролерот) не е возможно да се програмира. Распоредувањето во тар. број 9032 исто така е исклучено бидејќи единицата нема функција на автоматско управување со електрични или неелектрични вредности (Забелешка 7 кон Глава 90). Оттука единицата се распоредува во тар. ознака 8537 10 99, како останати плочи пултови, маси, ормани и други основи за електрично управување за напон што не надминува 1000 V.
3. Електронска контролна единица за работен напон не поголем од 1000 V (паметен клуч) обликувана како составен дел на електронскиот систем за контрола на возилото со димензии	8537 10 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (г) кон Оддел XVII и наименованието на

приближно 15 x 12 x 4 см, а се состои од: - управувачки уред (контролер) со програмибилна меморија со активни и пасивни делови, на пример, транзистори, диоди, процесор, отпорници, кондензатори и пригушници, - вграден приемник за транспондерска комуникација (одредување на местото на клучот) измеѓу клучот и единицата. Единицата е поврзана со антената која е составен дел на возилото и овозможува откривање на клучот во близина на возилото. Единицата прима сигнали по пат на рачно управувани копчиња и преку антената ги обработува и врз основа на тоа управува со уредите, како на пример, ја отклучува или заклучува вратата и го придвижува (пали) моторот. Управува и со движечките сигнални уреди, на пример, контролната функција при влез во возилото без клуч, се вклучува предупредување кога електронскиот клуч не е во возилото.	тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99. Распоредувањето во тар. број 8512 е исклучено бидејќи единицата не содржи никаков уред за визуелна или звучна сигнализација, туку само го става во погон таквиот уред. Распоредувањето во тар. број 9032 исто така е исклучено бидејќи единицата нема функција на автоматско управување со електрични или неелектрични вредности (Забелешка 7 кон Глава 90). Единицата е наменета за вршење на две или повеќе дополнителни или алтернативни функции, опфатени во тар. подброј 8537 10 91 и 8537 10 99. Ја врши функцијата контролер со програмибилна меморија која се користи за електрично управување на уредите, на пример, отклучување или заклучување на вратите на возилото и покренување, односно палење на моторот (види Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 8537, точка (3) и Забелешки на КН за тар. подброј 8537 10 91). Исто така, единицата ја врши и функцијата на електрично управување со вклучување на сигналните уреди, на пример, контролната функција за влез во возилото без клуч, вклучувајќи звучно предупредување кога електронскиот клуч не е во возилото. Бидејќи двете функции се еднакво важни за работењето на единицата, не е возможно да се одреди главната функција на единицата. Оттука единицата се распоредува во тар. подброј 8537 10 99, како останати плочи пултови, маси, ормани и други основи за електрично управување за
--	---

		напон што не надминува 1000 V.
--	--	--------------------------------

Прилог 234


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.705/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Рачен уред (т.н. "мобилен уред за патници во авион"), кој се состои од контролна единица со микрофон и звучници, различни копчиња на предниот и задниот дел, дисплеј, читач на магнетни картици и приклучок за напон кој не надминува 1 000 V, со димензии околу 16 × 4 × 2,5 см. Производот е наменет за вградување во патнички седишта во авиони за извршување на следните функции: - како прекинувач и уред за контрола на различни надворешни уреди, како што се аудио / видео опрема, конзоли за видео игри или други услуги на авиони - вршење на телефонски повици преку јавната комуникациска мрежа во воздухопловот со оглед на тоа дека со уредот аудио фреквенциските импулси се претвараат во звучни бранови и обратно - читање на податоци од картицата Уредот неможе да се вклучи директно на комуникациска мрежа.	8537 10 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 (б) кон Оддел XVI и наименованието на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99. Уредот не може директно да се поврзе со комуникациска мрежа. Затоа се исклучува распоредувањето во тар. број 8517 како телефонски апарат или друг уред за испраќање или примање на глас, слика или други податоци. Уредот е сложен апарат кој се состои од апарати распоредени во различни тарифни броеви од Оддел XVI. Врз основа на Забелешка 3 од Оддел XVI поради своите објективни карактеристики, се смета дека основната функција на уредот ја врши составниот дел за електрично управување (контрола) бидејќи уредот се употребува првенствено за бирање на различни надворешни уреди и управување со нив. Поради тоа се исклучува распоредувањето во тар. број 8471 како читач на картица или во тар. број 8518 како микрофон или звучник. Оттука уредот се распоредува во тар. подброј 8537 10 99, како останати плочи пултови, маси, ормани и други основи за електрично управување за напон што не надминува 1000 V.

Прилог 235

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.706/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Контролна единица која се состои од склоп на печатени кола кои содржат интегрирани кола (на пример, контролна единица добиена со полупроводничка технологија), пасивни елементи (на пример, отпорници, кондензатори и намотки), активни елементи (на пример, диоди и транзистори) и тоplotно тело за напон до 1 000 V, во кукиште со димензии приближно 24 × 13 × 5 см. По инсталирањето на соодветна компјутерска програма контролната единица се вградува во машина за перење и управува со нејзините функции (на пример, придвижување и запирање на моторот и системот за затоплување на водата, отворање и затворање на вентилот за вода).	8537 10 91	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (а) кон Оддел XVI и наименованието на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99. Распоредувањето во тар. број 8450 како дел од машината за перење е исклучено бидејќи оваа единица е производ опфатен во тар. број од Глава 85. Бидејќи единицата се состои од склоп на печатени кола не ги исполнува условите за електронски интегрирани кола, согласно Забелешка 8 (б) кон Глава 85. Распоредувањето во тар. број 8542 исто така се исклучува. Бидејќи единицата може да се програмира и да се користи за електронска контрола на функциите на машината за перење, се распоредува во тар. подброј 8537 10 91 како контролен уред (контролер) со програмибилна меморија, за напон што не надминува 1000 V.

Прилог 236

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.707/2012	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
--	--------------------------------	------------------------

(1)	(2)	(3)
Заварени цевки од нелегиран челик, со кружен напречен пресек, должина 3 или 6 метри, дебелина на ѕидовите 2,6 до 3,6 мм и надворешен дијаметар од 33,7 до 114,2 mm, со жлебови на двата краја. Тие се наменети за употреба како цевки во системите за прскање. (*) Види слика 	7306 30 77	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 7306 и тар. подброј 7306 30 и 7306 30 77. Поради своите објективни карактеристики, производот ги исполнува условите од тар. број 7306. Овој тар. број опфаќа и цевки кои се користат, на пример, во машините од Глава 84 (види Забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 7306). Намената на овие цевки не е својствена за нивните објективни карактеристики, затоа што не се со посебен облик, не се направени како посебно препознатливи производи, поради тоа не се сметаат како делови од механички уреди за исфрлање, дисперзија или распрскување на течности или прав од тар. број 8424. Жлебовите служат само за поврзување на цевките. Затоа, распоредувањето во делови на машински уреди од тар. број 8424 е исклучено. Оттука, цевките се распоредуваат во тар. подброј 7306 30 77 како останати заварени цевки од нелегиран челик.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 237

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.708/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
--	--------------------------------	------------------------

(1)	(2)	(3)
Производ (т.н. "LED ленти"), кој се состои од светлечки диоди (LED), транзистори, отпорници и заштитни диоди. Компонентите се составени од печатено коло во форма на свитливи метални ленти со леплив слој кој е заштитен со отстранлива хартија на долната страна со димензија околу 17 × 1 cm. Составните делови се меѓусебно поврзани. Контактите на крајот на лентата се подготвени за лемење (на пример, жици) и овозможуваат поврзување на напојувањето со еднонасочна електрична енергија од 12 V. Производот емитува светлина кога низ него ќе помине електричниот проток. Производот е светилка изработена за употреба, на пример во намештај. (*) Види слика 	9405 40 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2 (а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 9405 и тар. подброј 9405 40 и 9405 40 99. Со оглед на тоа дека производот се состои од склоп на печатени кола (види, исто така, Коментарски забелешки на КН, за подброј 8443 99 10 кој опфаќа електронски склопови), не ги исполнува условите за полупроводнички елементи или дискретни светлосни диоди (LED) во смисла на тар. број 8541. Затоа распоредувањето во тар. број 8541 е исклучено. Производот ги има сите објективни карактеристики на светилки во смисла на тар. број 9405. Затоа распоредувањето во тар. број 8543 е исклучено. Со оглед на неговите објективни карактеристики, производот има суштинско значење на комплетна светилка од тар. број 9405, бидејќи за да функционира е потребно само да се приклучи на електрично напојување. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9405 40 99 како "останати светилки".
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 238

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.709/2013	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)

Производ (т.н. "температурен сензор на издувни гасови") кој се состои од: - термистор во свое куќиште, со моќност што не надминува 20 W - завртки за прицврстување - осовина со која се овозможува прицврстување во внатрешноста на издувниот систем на возилата - електрични кабли со навој отпорен на топлина кој производот го поврзува со утикач и со кој се овозможува врска со системот за управување на моторното возило. Во зависност од температурата термисторот го менува отпорот. При приклучување оваа разлика во отпорот доведува до промени во електричниот проток, што се пренесува во составот за управување на моторот. Производот не може да ја изрази излезната јачина на електричната енергија во единици за мерење на температурата или да ја прикаже вредноста на температурата.	8533 21 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 8533 и тар. подброј 8533 21 00. Распоредувањето на производот во тар. број 9025 се исклучува како термометар или како дел од него, затоа што со него не може да се мери температурата ниту да се покажува нејзината вредност. Производот е нелинеарен отпорникна кој отпорот се менува во зависност од температурата и не се менува по желба (види Коментарски забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 8533 (A)(5) и (B)). Оттука производот се распоредува во тар. подброј 8533 21 00 како останати електрични отпорници со моќност што не надминува 20 W.
---	------------	--

Прилог 239

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.710/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Уред (т.н. "приемник на радио станици за сообраќајни извештаи" (ТМС), кој се состои од ФМ приемник, воздушен кабел (антена) и систем за напојување со електрична енергија. Опремен е со USB приклучок. Уредот прима телеметрични сигнали	8517 69 39	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар.број 8517 и тар. подброј 8517 69 и 8517 69 39. Со оглед на тоа дека уредот работи

кои содржат информации за прометот на сообраќајот користејќи радио станица преку ФМ радио фреквентниот опсег. Уредот со USB приклучукот се поврзува со системот за глобално позиционирање (GPS), кој ги обработува примените телеметрички сигнали и прикажува на екранот информации за сообраќајот.		само кога е поврзан со GPS, со што се зголемува функционалноста на GPS-от, се смета како дополнителна опрема за GPS и поради тоа се распоредува посебно.
Уредот не прима звучни радиодифузни сигнали.		Уредот не прима звучни сигнали. Затоа распоредувањето на производи во тар. број 8527 како "радиодифузен приемник" е исклучено.
		Уредот не е пренослив поради тоа што работи само кога е поврзан со GPS. Покрај тоа, уредот не може самостојно да ги спроведе функциите, како што се повикување, предупредување или пребарување, бидејќи прима само телеметрички сигнали. Затоа распоредувањето на производот во тар. подброј 8517 69 31 како "преносни приемници за повикување, предупредување или пребарување" е исклучено.
		Оттука уредот се распоредува во тар. подброј 8517 69 39 како "други апарати за предавање или прием на глас, слики или други податоци, вклучувајќи апарати за комуникација во жичана или безжична мрежа" (види, исто така, Коментарски забелешки на КН за тар. подброј 8517 69 39, став 6).


Прилог 240

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 711/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Фигури во расклопена форма, изработени од пластика, со висина од околу 4,5 см, составени од два дела. Сместени се во пластичен сад во облик	9503 00 95	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(а), 5(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието

на јајце, а се состои од две одвоени половини на кои рабовите навлегуваат еден во друг. Фигурата има човеколики карактеристики на маж. Нема подвижни делови или облека која може да се симне, и може да стои без поддршка. Фигурата претставува волшебник од серија на стрипови, и претставува дел од колекцијата заедно со другите ликови од серијата.		на тар. подброј 9503 00 и 9503 00 95. Распоредувањето во тар. подброј 9503 00 21 како кукла е исклучено, бидејќи, производот не е кукла. Кукла е модел на машка или женска човечка фигура, мало девојче или момче или фото-модел. Мали, цврсти фигури кои можат да ја одржаваат својата положба без поддршка не се сметаат за кукли. Распоредувањето во тар. подброј 9503 00 49 како играчки кои претставуваат животни или нечовечки ликови, освен полнети, исто така, се исклучени, бидејќи фигурата има објективни карактеристики на човек: таа нема животински или нечовечки карактеристики. Ова е фигура со човечки облик која претставува лик од стрип (види Коментарски забелешки на КН за тар. подброј 9503 00 81 до 9503 00 99). Оттука фигурата се распоредува во тар. подброј 9503 00 95 како други играчки од пластична маса.
--	--	--


Прилог 241

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.722/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Тркало со дијаметар околу 20 см и ширина приближно 5 см кое се состои од пластичен обрач и облоги од тврда пластика. Обрачот во средината има отвор и куглично лежиште изработено од јаглороден челик.	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 3926 и тар. подброј 3926 90 и 3926 90 97. Основната намена на тркалото не е битно поврзана со неговите

Тркалото може да се постави на различни производи, на пример, количка за инвалидизирани лица, помагала за одење/ротатор и болнички кревети. (*) Види слика 		објективни карактеристики затоа што е еднакво погодно за стока, на пример, од тар. број 8713 (количка за инвалидизирани лица), тар. број 9021 (помагала за одење/тркалање) и тар. број 9402 (болнички кревети). Затоа се исклучува распоредувањето на производот како дел од посебен производ. Тркалото е сложен производ кој се состои од различни материјали (пластика и јаглороден челик). Компонентата која му дава суштински карактер на тркалото е обработен изработен од пластика, затоа што со него најмногу се придонесува во конструкцијата на тркалото. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 3926 90 97 како останати производи од пластика.
(*) Сликата е само од информативен карактер.		

Прилог 242

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.728/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Тркало кое се состои од: - правоаголни нерѓосувачки челични плочи, со димензии околу 14 × 10 cm, со 4 отвори за завртки - вилушкasto кукиште од нерѓосувачки челик со ротирачко лежиште кое ротира за 360 ° - гуми на тркалото е со дијаметар од околу 13 cm и ширина од околу 4 cm	7326 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 7326 и тар. подброј 7326 90 и 3926 90 98. Распоредувањето во тар. број 8302 е исклучено затоа што во овој тар. број се опфатени само тркалата со дијаметар што не надминува 75 mm и со ширина што не надминува 30 mm (види Забелешка 2 кон Глава 83).

- пластичен прстен со лежиште. Тркалото може да се постави на различни производи, како што се колички, болнички кревети и останати производи за домаќинство. (*) Види слика 		Примарната намена на тркалото не е суштински поврзана со неговите објективни карактеристики, бидејќи е еднакво погодно за стока, на пример, од тар. број 8716 (количка), тар. број 9402 (болнички кревети) и тар. број 9403 (останати производи за домаќинство). Затоа се исклучува распоредувањето на производот, како дел од посебен производ. Тркалото е сложен производ кој се состои од различни материјали (нерѓосувачки челик, гума и пластика). Компонентата која му дава суштински карактер на тркалото е куќиштето од нерѓосувачки челик, бидејќи тоа е основата за изградба на тркалото. Оттука тркалото се распоредува во тар. број 7326 90 98 како останати производи од железо или челик.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 243

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.729/2013	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот се состои од прав на зеленоусни школки (од видот <i>Perna canalicula</i>) погодни за човечка исхрана. Се испорачува во вреќи од 10 кг до 20 кг.	0307 99 80	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 кон Глава 23 и наименованието на тар. број 0307 и тар. подброј 0307 99 и 0307 99 80. Производот е погоден за човечка исхрана. Затоа не е можно распоредувањето во тар. број 2301 (види Коментарски забелешки на ХС

		за тар. број 2301, точка (1)). Производот ги задржал суштинските карактеристики на оригиналниот материјал (прав од школки). Затоа не е можно распоредувањето во тар. број 2309, како подготовка која се користи во исхраната на животните согласно со Забелешка 1 од Глава 23. Поради суштинските карактеристики на производот, се распоредува во тар. број 0307 како "други брашна или храна од школки погодни за човечка исхрана".
--	--	---


Прилог 244

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 766/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Течен производ изготвен од ферментирани млечни производи со додаток на овошје и житни снегулки, кој се состои од (% по маса): – јогурт (содржина на млечни масти 1,9% по маса) 78,9 – шеќер 8,4 – вода 7,4 – праски 4,3 – житни снегулки 0,6 – снегулки од 'рж 0,3 и мали количини на ароматични препарати (ароми), каротен (во боја) и микроорганизми кои се користат во прехранбените производи.	2202 90 95	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 2202 и тар. подброј 2202 90 и 2202 90 95. Распоредувањето на производот во тар. број 0403 како течен јогурт е исклучено бидејќи житните снегулки не се додатоци кои се дозволени да се додаваат во производите од Глава 4, (види исто така, Коментарски забелешки на Хармонизиран систем за Глава 4, Општи одредби, точка (I), втор став). Покрај тоа, житариците не ги исполнуваат стандардите во текстот на тар. број 0403, бидејќи тие не може да се сметаат за "додадено овошје, јатчесо овошје или какао." Исклучено е распоредувањето во тар.

Производот е спакуван во пластично шише од 400 g и е наменет за непосредно консумирање како пијалок.		број 1901, бидејќи производот има карактеристики на пијалок од Глава 22 (Види исто така, Коментарски забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 1901, точка (iii), втор став).
		Бидејќи производот е подготвен како пијалок за директна консумација, и како таков е опфатен во тар. број 2202.
		Оттука производот се распоредува во тар. број 2202 како "други безалкохолни пијалоци."

Прилог 245

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 863/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (т.н. "модул на часовник за реално време" (RTC)), кој се состои од монолитно интегрирано коло и кварцни кристали монтирани заедно на метална рамка и вградени во пластично кукиште со приближни димензии од 10 × 7 × 3 мм. Производот работи со осцилирачка фреквенција од 32,768 kHz и под напонско напојување помеѓу 2,7 и 3,6 V. Има дигитален излезен сигнал. Производот се користи во разни уреди како извор на часовниот сигнал за одредување на временските интервали. (*) Види слика	9114 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 (к) кон Оддел XVI и наименованието на тар. број 9114 и тар. подброј 9114 90 00. Со оглед на тоа дека производ содржи монолитно интегрално коло и кварцен кристал, не ги исполнува условите утврдени во забелешка 8 (б) кон Глава 85. Затоа распоредувањето на производот во тар. број 8542 е исклучено. Производот дава часовен сигнал за утврдување на временскиот интервал, што претставува функција од Глава 91. Исклучено е распоредувањето на производот во тар. број 9110, бидејќи производот ги нема сите потребни елементи за да се смета како

	некомплетен часовен механизам и не е монтиран (види исто така, Коментарски забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 9110, трет став). Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9114 90 00 како други делови од лични или други часовници (види ги исто така забелешките со појаснувања на Хармонизиран систем за тар. број 9114, (А), точка 8).
(*) Сликата е само од информативен карактер	


Прилог 246

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1156/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Некомплетен телевизиски приемник во боја со екран со течно кристален дисплеј (LCD), без т.н. „тјунер“, со дијагонала на екранот од околу 81 см (32 ичи) и димензии (без постолјето) од околу 75 x 44 x 5 см со: - изворна резолуција од 1 920 x 1 080 пиксели, - размер на ширина и висина 16:9, - размер помеѓу пиксели 0,369 мм, - два звучника од 10 W, - копчиња за вклучување и исклучување и за контрола, вклучувајќи и за избирање на програми, - слот за вградување на т.н. „тјунер“ во вид на модул кој се состои од радиофреквентни кругови (RF блок), кругови на средна фреквенција (IF блок) и демодулациски кругови (DEM блок). После вградувањето на модулот на приемникот уредот	8528 72 40	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 8528 и тар. подброј 8528 72 и 8528 72 40. Со оглед на неговите објективни карактеристики, односно слот за вметнување на т.н. „тјунер“, присутност на MPEG декодер и електроника за контрола на избирање на програми (подесување) и меморирање, уредот има суштински карактеристики на комплетен телевизиски приемник. Оттука распоредувањето во тар. подброеви 8528 51 или 8528 59 како монитори е исклучено. Оттука уредот се распоредува во тар. подброј 8528 72 40 како телевизиски приемници со екран со течно кристален дисплеј (LCD) технологија.


може да прима дигитални телевизиски сигнали. Уредот е опремен со следните видео интерфејси: - два мултимедијални интерфејси со висока резолуција (HDMI), - композитен влез (IN), - компонентен влез (IN). Уредот воедно е опремен со MPEG декодер за декомпримирање на дигиталните видео сигнали и со електрониката за контрола на избирање на програми (подесување) и меморирање. Уредот е со фиксно постолје без механизам за наведнување и вртење и со уред за далечинско управување.		
--	--	--

Прилог 247

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1212/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Опрема за мерење на отчукувања на срцето (пулс) која се состои од: - сензор за пулс и бежичен преносник, вграден на трака за градите, - уред за контрола на срцевиот ритам во кој се наоѓа безжичен приемник и часовник со контролни копчиња и оптичко електронски дисплеј кој може да се носи на рачниот зглоб, - носачи за прицврстување на уредот за контрола на срцевиот ритам на воланот на велосипед.	9031 80 38	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Глава 90 и наименованието на тар. број 9031 и тар. подброј 9031 80 и 9031 80 38. Сензорот за пулс и контролниот уред за срцевиот ритам се наменети заедно да допринесат за јасно дефинирана функција во смисол на Забелешка 3 кон Глава 90, во врска со Забелешка 4 кон Оддел XVI, бидејќи сензорот го регистрира пулсот и испраќа сигнали до контролниот уред за процесирање

Сензорот го регистрира пулсот и соодветните податоци ги пренесува на безжичниот контролен уред кој го пресметува срцевиот ритам (реален, максимален или просечен) и резултатот се покажува на дисплејот. Уредот работи и како рачен часовник и како штоперица. (*) Види слика 1 	и прикажување. Опремата е сложена стока изготвена од различни компоненти кои се распоредуваат во Глава 90 (мерни и контролни уреди) и во Глава 91 (часовници). Согласно основното правило 3(б) уредот треба да се распореди како да е составен од компонентата која на опремата и дава суштински карактер. Со оглед на објективните карактеристики на опремата, односно преовладуваат компонентите кои имаат функција да го мерат и контролираат пулсот, суштинскиот карактер на опремата и го даваат нејзините мерни компоненти. Функцијата на часовник е помошна функција на опремата како мерен уред, особено што уред кој врши мерење на време (број на срцеви отчукувања во минута) по правило е часовник за воспоставување на временска споредба при обработката на мерењето. Оттука распоредувањето во тар. број 9102 како рачен часовник е исклучено. Распоредувањето на производот во тар.број 9018 како медицински инструмент или уред исто така е исклучено со оглед на тоа што уредот главно не се користи во професионалната медицинска пракса (види исто така Коментарски забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 9018). Извршувањето на мерење во однос на временски часовник (одредување на срцевиот ритам или отчукување на срцето во минута) не е исто со одбројувањето на вкупниот број на единици од било кој вид (види исто
--	---

		така Коментарски забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 9029, точка (А)). Оттука распоредувањето на производот во тар. подброј 9029 10 00 како бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично е исклучено. Одредувањето на срцевиот ритам (број на отчукувања во минута) не е одредување на брзината на обртаите или линеарна брзина (види исто така Коментарски забелешки на Хармонизиран Систем за тар. број 9029, точка (Б)). Распоредувањето на производот во тар. подброј 9029 20 како мерач на брзина и тахометри е исто така исклучено. Оттука опремата се распоредува во тар. подброј 9031 80 38 како други електрични инструменти, апарати и машини за мерење или контрола неспомнати ниту опфатени на друго место во Глава 90.
2. Сензор за отчукување на срцето (пулс) и безжичен преносник, вграден во трака за гради, наменет за носење околу градите за регистрирање на срцевите отчукувања. Производот ги регистрира отчукувањата на срцето и ги пренесува соодветните податоци на безжичниот уред за контрола на срцевиот ритам, кој не е приложен со производот при внесувањето. (*) Види слика 2	9031 90 85	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (б) кон Глава 90 и наименованието на тар. број 9031 и тар. подброј 9031 90 и 9031 90 85. Производот е погоден за употреба исклучиво или главно со опремата за мерење на пулс (отчукувања на срцето) од тар. број 9031. Тој е неопходен дел за функционирање на опремата за мерење на отчукувањата на срцето бидејќи истата без него не може да работи. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9031 90 85 како други делови на инструменти, апарати и

	машини за мерење или контрола непомнати ниту опфатени на друго место во Глава 90.
(*) Сликата е само од информативен карактер	

Прилог 248

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1405/2013	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ кој го има следниот состав: – 90,0 до 99,9 % по маса на етил алкохол (средство против замрзнување); – Адитиви (денатуранти): – 20 мг денатониум бензоат на литар чист алкохол, – 5 мл изопропил алкохол на литар чист алкохол и, – или 5 мл бутил алкохол на литар чист алкохол – или 10 мл на метил етил кетон на литар чист алкохол; – 1 г површинско активно средство на литар чист алкохол. Додавањето на денатониум бензоат, изопропил алкохол и бутил алкохол или метил етил кетон го прави производот непогоден за човечка консумација. Производот се транспортира во резервоари или цистерни. Не се предвидени пакувања за продажба на мало. Согласно со приложените документи, производот е концентрат за производство на течност против замрзнување.		Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тар. број 2207 и тар. подброј 2207 20 00. Поради високата содржина на етил алкохол, производот не е погоден директно да биде употребен како течност против замрзнување, бидејќи мора да се раствори со вода за да се минимизира штетната хемиска реакција со еластомерите кои се во контакт со проточната течност против замрзнување. Затоа производот не може да биде употребен како течност против замрзнување или течност за одмрзнување од тар. број 3820. Оттука распоредувањето во тар. број 3820 е исклучено. Со оглед на објективните карактеристики, односно високиот процент на етил алкохол и присуството на различни денатуранти (денатониум бензоат, изопропил алкохол, бутил алкохол, метил етил кетон), како и отсуство на други средства против замрзнување освен етил алкохолот, суштинскиот карактер на производот го дава
		денатурираниот алкохол. Оттука производот се распоредува како денатуриран етил алкохол во тар. број 2207 20 00.

1987.

Врз основа на член 117 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БАРАЊАТА ВО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРЕРАБОТЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК КАКО И ПЕЧУРКИ И НИВНИ ПРЕРАБОТКИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за барањата во однос на квалитетот на преработени производи од овошје и зеленчук како и печурки и нивни преработки, број 02-2195/4 од 14.4.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2841/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1988.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ANATOLIAN EAGLE 14/2“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во вежбовна активност, „Anatolian Eagle 14/2“, која ќе се одржи во Република Турција (во натамошниот текст: вежбовната активност), во периодот од 11.06.2014 година до 12.06.2014 година, се испраќаат 2 припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) -офицери, во улога на набљудувачи.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2871/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1989.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ADRIATIC STRIKE 2014“, ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1. За учество во вежбовна активност, „Adriatic Strike 2014“, која ќе се одржи во Република Словенија (во натамошниот текст: вежбовната активност), во периодот од 02.06.2014 година до 06.06.2014 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во состав од 10 (десет) офицери, од кои 4 штабни офицери и 6 предни набљудувачи (Forward Air Controllers).

2. Финансиските трошоци за обука на предни набљудувачи (Forward Air Controllers) ги обезбедуваат вооружените сили на Република Словенија, а финансиските трошоците за реализација на вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2872/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1990.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Р.бр.	Шифра	Артикал	Количина
1	600041	Нож сур	6
2	600113	Нож 113	18
3	600114	Лопатица за торта	155
4	600115	Вилушка за колачи	3.398
5	600170	Викент гарнитура без грав.	990
6	600173	1730- нож	766
7	600191	Лажица	5
8	600192	Вилушка	31
9	600193	Нож	152
10	600194	Лажица мала	25.647
11	600223	Нож	937
12	600224	Лажица мала	49
13	600225	Лажица дезертна	16
14	600227	Нож дезертен	42
15	600228	Лажица мала	12.161
16	600230	Вилушка мала	1.268
17	600231	Кутлача Ф 6	177
18	600232	Кутлача Ф 7	1
19	600235	Црпалка 0,3 л. Арт.235	143
20	600501	Рачка за подигање решетка	129
21	600507	Кутлача од 0,5 л	17
22	600508	Црпалка од 1 л Арт.508	49
23	600610	Пепељара	1.057
24	600613	Пепељара	240
25	600615	Поставка за бокал	133
26	600616	Поставки за чаши	325
27	600620	Пепељара	1.179

28	600625	Вертикална пепељара Ф240х60	33
29	600627	Вертикална пепељара Ф280	13
30	600701	Свеќарник за една свеќа	753
31	600801	Лажица	33
32	600802	Вилушка	17
33	600803	Нож	30
34	600804	Лажица мала	44
35	600805	Вилушка мала	18
36	600811	Лажица	47
37	600814	Лажица мала	268
38	600815	Вилушка мала	31
39	600832	Вилушка	82
40	600833	Нож	22
41	600834	Лажица мала	52
42	600835	Вилушка мала	8.248
43	600836	Лажица дезертна	23
44	600839	Кутлача Ф 95 мм	1
45	600847	Нож за риба	29
46	600848	Лопатка за торта	1
47	600849	Нож за торта	7
48	600851	Вилушка за колачи	625
49	600852	Лажица за сладолед	8
50	600854	Лажиче мока	3.295
51	600901	Кутлача Ф 95/35	1
52	600902	Цедилка плитка	25
53	600904	Вилушка за печење	73
54	600905	Лопатица за торта	1.524
55	600906	Лопатица за колачи	168
56	600907	Обесалка	73
57	600908	Гмечалка	159
58	601000	Гарнитура за торта	1
59	601020	Гарнитура послужавници	1
60	601024	Послужавник двод. 17,5х30	2
61	601161	801 А Лажица	9
62	601321	Корпа Ф 29	1
63	601413	Филцан за млеко Арт.1413	12
64	601414	Посатка за сладолед	5
65	601430	Тембало длабоко 2Ф 14,5	3
66	601431	Тембало плитко 2Ф 14,5	1
67	601433	Тембало длабоко 1Ф 12,5	1
68	601435	Чинија плитка Ф 21	7
69	601437	Чинија плитка Ф 24	27
70	601724	Чинија за торта	1
71	601736	Плех тава 65х53х40	17

72	601746	Тркалезен шаблон за колачи	20	111	613224	1/3 Лажица мала	3
73	601747	Прав.тав.за к. 50х300х480	23	112	613853	1/3 Лажица за лимонада	3
74	601812	Термос округли од 12 л.	14	113	615616	гарнитура поставки 1+6	5
75	602101	Послужавник 35х29	2	114	650878	Троделен тркалезен термос	1
76	602103	Послужавник 40х50	1	115	650879	Термос Ал. Т1 12 л.	1
77	602162	002 А Вилушка	11	116	650880	Термос сад Т-2 10,5 л.	1
78	602220	Капак Ф 22 со метална рачка	3	117	657926	Плех за Т-55; Т-33	8
79	602720	Шпатула за грло	57	118	670901	Кревет војнички	3
80	602751	Чаша за ракија	115	119	680016	Нож за домаќинство	1
81	602755	Лонче за супа	15	120	680059	Сталак	58
82	602761	Каранфинг. за масло и кисел.	514	121	680104	Расклопна маса	14
83	602762	Каранфингла за С.П	1	122	680159	Горни кап. со пепељара Ф 240	5
84	602763	Клешта за шеќер	109	123	680350	Четвртасти тави 480х600х80	1
85	602764	Каранфингла за сол и бибер	28	124	680633	Л.Профил 30х20х2000	7
86	602765	Дозатор за шеќер	1	125	680902	Касета војничка	5
87	602766	Клешта за мраз	25	126	683899	Сталажи-страници(7 пара)	14
88	602767	Клешта за колачи	11	127	687883	Мрежа за печница	11
89	602768	Дозатор за шеќер	177	128	687924	Цедил.за чај од Алмг3 за каз.	7
90	602775	Отворац за пиво	6	129	687949	Инка Ф 80	1
91	602801	Вангла Ф 28х190	1	130	690671	1721Послужвник за пиво ФА	1
92	602811	Цедалка за тестенини	8	131	691135	Ростфреј мистрија	1
93	602907	Чајник од 2 л.	3	132	691136	Двострана лажица	1
94	603001	3001 Послужавник без гравура	6	133	691137	Ростфрај долга лопатка	1
95	603010	3001 Послужавник со гравура	80	134	691434	Плех за термос 500х300х80	9
96	603050	3050 Послужавник со гравура	14	135	691435	Чинија плитка Ф 21 ФА	19
97	603163	803 Нож	113	136	691440	Чинија десертна ФИ 19 ФА	6
98	603168	808 А Нож десертен	3.218	137	691724	Чинија за торта ФА	40
99	604160	Капак Ф 160	27	138	692907	Чајник од 2л. ФА	18
100	605005	Чинија капак Ф 24	1	139	693001	3001-Послужавник без гравура	8
101	605103	Решетка Ф 20	74	140	693010	3010-Послужавн. со гравура	1
102	605105	Решетка Ф 24	81	141	693050	3050-Послужавник со гравура	1
103	605160	Капак со рачка и Термос Ф16	51	142	693163	803 А Нож ФБ	11
104	605200	Капак со рачка и Термос Ф20	59	143	693565	Лонче за чај Маг.дно ФА оКА	1
105	605240	Капак со термос Ф 240	26	144	695651	Бисер сад Ф 16 1,5л. ФА	93
106	605651	Бисер сад Ф 16 1,5 л.	49	145	695653	Бисер сад Ф 20 3л. ФА	13
107	605653	Бисер сад Ф 20 3 л.	39	146	695655	Бисер сад Ф 24 4,5л. ФА	4
108	605655	Бисер сад Ф 24 4,5 л.	49	147	695656	Бисер тава Ф 24 2,4 л	3
109	605656	Бисер тава Ф 24 2,4 л	37				
110	607498	194-6 Г. Лажица мала	30				

148	696867	2907 Чајник од 2л. ФБ	5
149	699041	41 Нож СУР ФБ	12
150	699113	113 Нож за торта ФБ	1.560
151	699114	114 Лопатица за торта ФБ	2.924
152	699115	Вилушка мала ФБ	4.078
153	699171	170 Гарнитура викенд ФБ	17
154	699173	173 Нож ФБ	229
155	699174	171 Лажица ФБ	101
156	699194	194 Лажица мала ФБ	3.905
157	699221	221 Лажица ФБ	7
158	699222	222 Вилушка ФБ	166
159	699223	223 Нож ФБ	24.108
160	699224	224 Лажица мала ФБ	13.574
161	699227	227 Нож дезертнен ФБ	1.973
162	699231	231 Кутлача ФБ	410
163	699232	232 Кутлача Ф 7 ФБ	1.831
164	699508	508 Кутлача од 1л. ФБ	219
165	699613	Пепелџара	8
166	699615	Поставка за бокал ФА	603
167	699616	Поставка за чаша ФА	67
168	699803	803 Нож ФБ	382
169	699804	804 Лажица мала ФБ	40
170	699838	838 Нож дезертни ФБ	803
171	699849	849 Нож за торта ФБ	11
172	699852	852 Лажиче за сладолед ФБ	3
173	699902	902 Цедилка плитка ФБ	334
174	699905	905 Лопатица за торта ФБ	654
175	699906	906 Лопатица за колачи ФБ	69
176	699908	908 Гмечалка ФБ	1
		Вкупно:	128.455

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 42-2862/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1991.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „СВЕТЛИНА 14/1“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во вежбовна активност „Светлина 14/1“, која ќе се одржи во Република Турција (во натамошниот текст: вежбовната активност), во периодот од 23.06.2014 година до 27.06.2014 година, се испраќаат 2 припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата)-официри, во улога на набљудувачи.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2870/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1992.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „PLATINUM EAGLE 14“, ВО РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА

1. За учество во вежбовна активност „Platinum Eagle 14“, која ќе се одржи во Република Романија (во натамошниот текст: вежбовната активност), во перио-

дот од 13.5.2014 година до 23.5.2014 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во состав од 110 (сто и десет) припадници на Армијата.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2866/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1993.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО, ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука Владата на Република Македонија доделува средства во висина од 4.470.000,00 денари за финансирање на постдипломски студии (универзитетски студии од вториот циклус) во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2014/2015 година, во рамките на средствата предвидени со Буџетот на Република Македонија за Владата на Република Македонија, раздел – 04009, потпрограма 20 – Секретаријат за европски прашања, расходно konto 464 – разни трансфери.

Член 2

Оваа одлука се однесува на постдипломски студии од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство, при што предност ќе се даде на кандидатите кои немаат обезбедени финансиски средства за покривање на студиите од наведените области, по друг основ.

Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат за обезбедување трошоци за запишување, сместување, исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студирање и враќање назад.

Средствата се доделуваат за постдипломски студии кои траат една академска година (до 12 месеци), на високообразовна институција во странство со соодветна програма на постдипломски студии од областите наведени во член 2 од оваа одлука.

Член 4

Изборот на кандидати за доделување на средствата од член 1 од оваа одлука се врши по пат на конкурс кој се објавува во првиот квартал од календарската година.

Член 5

Кандидатот за доделување средствата од член 1 од оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија;
- да поседува универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование и уверение за положени испити, со стекнати најмалку 180 до 240 ЕКТС или да е во завршна година од студиите, под услов истите да ги заврши најдоцна до 31 јули 2014 година.
- предност им се дава на кандидатите со висок просечен успех на студиите, како и на кандидатите од високо рангираните универзитети согласно националното рангирање.

- да потврди дека одлично го владее англискиот јазик (TOEFL, IELTS, или да приложи друг релевантен доказ дека еден дел од своето образование го завршил на англиски јазик или долгогодишно го користел странскиот јазик по основ на привремено жителство или подолг престој во одредена странска држава и други релевантни фактори за познавање на јазикот). Познавањето на други странски јазици од земјите членки на ЕУ ќе се смета за предност.

- да достави потврда од Универзитетот каде се запишува како доказ дека ги исполнува условите за упис на соодветниот факултет и дека е примен на соодветна

програма за кој аплицирал, за постдипломски студии кои траат една академска година (до 12 месеци) во областите наведени во член 2 од оваа одлука. Предност ќе имаат кандидатите чии одобрени апликации за упис се од факултетите кои се повисоко рангирани согласно Шангајската листа.

- да достави целосна документација во пријавата по конкурсот од член 4, и тоа: пополнет образец за пријавување, биографија на македонски и на англиски јазик, линк до програмата на студирање, односно список на предмети содржани во студиите, релевантна потврда за владеење на англискиот јазик, универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование со уверение за положени испити, потврда, комуникација или документ за прием на апликацијата на студиите и мотивациско писмо на македонски и на англиски јазик.

Условите од став 1 на овој член за доделување стипендии, обрасците за пријавата, како и други информации ќе бидат објавени на официјалната интернет страница на Секретаријатот за европски прашања по објавувањето на конкурсот.

Член 6

Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:

- доставиле нецелосна документација;
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за пријавување на конкурсот;
- кои веќе се запишани и/или следат постдипломски студии од областа на ЕУ во странство;
- кои се пред завршување на постдипломски студии, или штотуку ги завршиле своите постдипломски студии од областа на ЕУ во Република Македонија или во странство;
- кои веќе завршиле едни постдипломски студии во Република Македонија или во странство и бараат стипендија за втори постдипломски студии;
- започнале постапка за запишување или се запишале на постдипломски студии од областа на ЕУ во странство, кои траат подолго од 12 месеци.

Член 7

Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од оваа одлука, се обврзува да ги покрие трошоците во висина од најмногу 20.000,00 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата.

Трошоците кои го надминуваат износот наведен во став 1 на овој член ќе бидат на товар на корисникот на стипендијата.

Член 8

Конкурсот за прибирање пријави од заинтересираните кандидати за доделување средствата од член 1 од оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски прашања.

Конкурсот се објавува во два најтиражни весника од дневниот печат, од кои најмалку во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот, во траење од 30 дена од денот на неговото објавување.

Член 9

За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите, Секретаријатот за европски прашања формира Комисија.

Комисијата е составена од пет члена: претседател на Комисијата, два члена од Секретаријатот за европски прашања, и по еден член од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

Секој член на Комисијата од став 2 на овој член има свој заменик.

За стручно организационите работи на Комисијата се грижи секретар и заменик на секретарот на Комисијата, кои се определуваат од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања.

Член 10

Комисијата, по завршување на конкурсот и приемот на пристигнатите пријави, пристапува кон:

- разгледување на пристигнатите пријави;
- евалуација на пристигнатите пријави;
- спроведува интервју со кандидатите кои аплицирале за користење средства од член 1 од оваа одлука, а кои ги исполнуваат условите од член 5 став 1 од оваа одлука;
- врши оценување и рангирање на кандидатите согласно принципот за обезбедување квалитет и стручност, водејќи грижа за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија;
- доставува предлог-список до Владата на Република Македонија.

Изборот на кандидатите го врши Владата на Република Македонија врз основа на предлог-списокот од став 1 алинеја 5 на овој член.

За извршениот избор на кандидати се известуваат сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во рок од осум дена од денот на извршениот избор.

Член 11

Секретаријатот за европски прашања ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на доделените средства на избраните кандидати на универзитетите во странство.

Член 12

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, во име на Владата на Република Македонија склучува договор со избраните кандидати, со кој тие се обврзуваат да бидат работно ангажирани во органите на државната управа во период од 3 (три) години од завршувањето на постдипломските студии.

Избраните кандидати по завршување на постдипломските студии со стекнување на соодветна диплома и враќањето во Република Македонија, ќе бидат на располагање шест месеци од денот на пријавувањето во Секретаријатот за европски прашања, а доколку во тој период Владата на Република Македонија не им обезбеди работен ангажман во државната управа им се дозволува да работат во приватниот сектор.

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и на корисниците на стипендиите а по однос на доделената стипендија ќе бидат детално уредени со договорот од став 1 на овој член.

Член 13

Секретаријатот за европски прашања два пати годишно ќе ја информира Владата на Република Македонија за корисниците на стипендиите кои ги завршиле постдипломските студии.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2785/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1994.

Врз основа на член 76 став (1) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.4.2014 година, донесе

ТАРИФНИК

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоките за издавање на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

Член 2

(1) За издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања се плаќа:

1. Надоместок во висина од 120.000,00 денари за вршење на детални геолошки истражувања на енергетски минерални сировини;

2. Надоместок во висина од 120.000,00 денари за вршење детални геолошки истражувања на металични минерални сировини;

3. Надоместок во висина од 60.000,00 денари за вршење детални геолошки истражувања на архитектонско-градежен камен, скапоцени и полускапоцени камења, градежно-технички камен, градежен песок, чакал, цигларска глина, како и останати неметални минерални сировини;

4. Надоместок во висина од 60.000,00 денари за вршење детални геолошки истражувања на минерални и подземни води.

(2) Надоместокот од став 1 од овој член се плаќа по издавање на доволата односно пред склучување на договорот за концесија.

Член 3

(1) Концесискиот надоместок заради користење на просторот односно површината на која е доделена концесијата за експлоатација на минерални сировини изнесува:

А. Енергетски минерални сировини и тоа:

1. За површинска и/или подземна експлоатација на јаглен во износ од 240.000,00 ден/км²;

2. За експлоатација на геотермална вода во износ од 200.000,00 ден/км²;

3. За експлоатација на јаглероден двооксид (CO₂), како и други гасови во износ од 120.000,00 ден/км²;

4. За експлоатација на јаглевородороди во цврста, течна и/или гасовита состојба во износ од 240.000,00 ден/км²;

5. За површинска и/или подземна експлоатација на сите видови на битуминозни и мастни карпи во износ од 240.000,00 ден/км².

Б. Металични минерални сировини и тоа:

- За површинска и/или подземна експлоатација на металични минерални сировини во износ од 180.000,00 ден/км².

В. Техногени минерални сировини и тоа:

- За површинска и/или подземна експлоатација на техногени минерални сировини во износ од 180.000,00 ден/км².

Г. Неметалични минерални сировини и тоа:

1. за површинска и/или подземна експлоатација на графит, сулфур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лискуни, фосфати, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, кварц, кварцен песок, каолин, керамичка и огноотпорна глина, фелдспат, талк, туф, сировини на производство на цемент и вар и карбонатни и силикатни сировини за индустриска преработка во износ од 100.000,00 ден/км²;

2. за површинска и/или подземна експлоатација на архитектонско-градежен камен (мермер, гранит, оникс, травертин и сл.) во износ од 100.000,00 ден/км²;

3. за површинска и/или подземна експлоатација на скапоцени камења во износ од 100.000,00 ден/км²;

4. за површинска и/или подземна експлоатација на градежно-технички камен, градежен песок, чакал и гиларска глина, како и сите останати минерални сировини во износ од 100.000,00 ден/км².

Д. Води и тоа:

- За експлоатација на минерални води во износ од 120.000,00 ден/км².

(2) Концесискиот надоместок заради користење на просторот односно површината на која е доделена концесијата за експлоатација на минерални сировини се плаќа сразмерно на просторот односно површината на која е доделена концесијата, а определен во квадратни километри-км² освен за минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO₂ каде површината на концесија до 1 км² се плаќа концесиски надоместок за 1 км².

(3) Концесискиот надоместок заради користење на простор на кој е доделена концесијата за експлоатација на минерални сировини, концесионерот е должен да го плаќа за секоја година поодделно, а најдоцна до 31 декември во тековната година. Концесионерот е должен обрската за плаќање на концесискиот надоместок заради користење на простор на кој е доделена концесијата за експлоатацијата на минерални сировини е должен да ја плаќа за целиот период на траење на концесијата.

Член 4

(1) За експлоатација на минерални сировини, концесионерот плаќа надоместок за:

А. Енергетски минерални сировини и тоа:

1. За површинска експлоатација на јаглен во износ од 1,5% од вредноста на минералната сировина определена на износ од 600,00 денари по тон јаглен (ден/t);

2. За подземна експлоатација на јаглен во износ од 0,75% од вредноста на минералната сировина определена во износ од 600,00 денари по тон јаглен (ден/t);

3. За експлоатација на геотермални води според просечната температура на водата, по формулата $K_n = [Em \cdot (M_1 - HC) \cdot K]$, каде се: K_n – концесиски надоместок (ден/m³), Em – еквивалент на мазут (kg), $(M_1 - HC)$ – цена на мазут (ден/kg) и K – коефициент на зафаќање ($K = 0,075$). Тековната пресметка за висината на концесискиот надоместок е дадена во Табела, а ќе се врши према просечната рафинериска цена на мазутот $(M_1 - HC)$ во ден/kg од претходната календарска година.

Табела Пресметка на концесиски надоместок за експлоатирана количина на 1m³ геотермална вода за 2012 година

Температурни интервал за пресметка	Просечна температура по интервал	Потребна количина на мазут	еквивалент на мазут (Em)	Цена на мазут (M ₁ - HC)	Коефициент на зафаќање (Ka)	Концес. надомес. (Kn)
t ₁ (°C)	t ₁ = t ₂ (°C)	Q (kWh)	(kg)	(ден/kg)		(ден/m ³)
1	2	3	4	5	6	7 = (4*5*6)
31-40	35	9.27	0.93		0.075	
41-50	45	20.87	2.09		0.075	
51-60	55	32.46	3.25		0.075	
61-70	65	44.06	4.41		0.075	
71-80	75	53.33	5.34		0.075	
>81	81	62.6	6.27		0.075	

4. За експлоатација на јагленороден двооксид (CO₂), како и други гасови во износ од 5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 3000,00 денари по тон јагленороден двооксид (CO₂), како и други гасови (ден/т);

5. За експлоатација на јаглевородороди во цврста, течна и гасовита состојба во износ од 15% од вредноста на продадената минерална суровина;

6. За експлоатација на сите битуминозни и мастни карпи во износ од 10% од вредноста на продадената минерална суровина.

Б. Металични минерални суровини и тоа:

1. износ од 2% од пазарната вредност на олово-метал по тон во секој тон произведен оловен концентрат од страна на концесионерот;

2. износ од 2% од пазарната вредност на цинк-метал по тон во секој тон произведен цинков концентрат од страна на концесионерот;

3. во износ од 2% од пазарната вредност на бакар-метал по тон во секој тон произведен бакарен концентрат од страна на концесионерот;

4. во износ од 2% од пазарната вредност на никел-метал, произведен од страна на концесионерот;

5. во износ од 2% од пазарната вредност на соодветниот метал, кој е добиен од експлоатираната минерална суровина или концентрат од страна на концесионерот;

6. во износ од 2% од пазарната вредност на антимон-метал по тон во секој тон произведен концентрат на антимон од страна на концесионерот;

7. во износ од 2% од вредноста на тон продадена руда на манган;

8. во износ од 2% од вредноста на тон продадена руда на железо и

9. во износ од 0,5% од пазарната вредност на соодветниот метал, кој е добиен од експлоатираната, односно преработената техногена минерална суровина од страна на концесионерот.

Основа за пресметување на концесиските надоместоци заради експлоатација на металичните минерални суровини кои што се предмет на концесијата за експлоатација што концесионерот е должен да плаќа за продадените количини на минералните суровини од страна на концесионерот, ќе биде официјалниот извештај за просечното движење на цените на металите на Лондонската берза за метал за период од три месеци наназад (пазарна вредност), освен за минералните суровини манган и железо.

В. Неметални минерални суровини и тоа:

1. за експлоатација на песок и чакал во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 300,00 денари по тон песок и чакал (ден/т);

2. за експлоатација на кварц и кварцити во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 300,00 денари по тон кварц и кварцити (ден/т);

3. за експлоатација на туф во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 300,00 денари по тон туф (ден/т);

4. за експлоатација на дијатомејска земја во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 300,00 денари по тон дијатомејска земја (ден/т);

5. за експлоатација на гипс во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 400,00 денари по тон гипс (ден/т);

6. за експлоатација на мермер – комерцијален блок во износ од 5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 18.000,00 денари по метар кубен мермер-комерцијален блок (ден/м³);

7. за експлоатација на мермер - томболон во износ од 5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 9.000,00 денари по метар кубен мермер-томболон (ден/м³);

8. за експлоатација на гранит – комерцијален блок во износ од 4% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 16.000,00 денари по метар кубен гранит-комерцијален блок (ден/м³);

9. за експлоатација на гранит - томболон во износ од 4% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 8.000,00 денари по метар кубен гранит-томболон (ден/м³);

10. за експлоатација на травертин – комерцијален блок во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 16.000,00 денари по метар кубен травертин-комерцијален блок (ден/м³);

11. за експлоатација на травертин - томболон во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 8.000,00 денари по метар кубен травертин-томболон (ден/м³);

12. за експлоатација на оникс – комерцијален блок во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 16.000,00 денари по метар кубен оникс-комерцијален блок (ден/м³);

13. за експлоатација на оникс - томболон во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 8.000,00 денари по метар кубен оникс-томболон (ден/м³);

14. за експлоатација на други неспомнати украсни камења – комерцијален блок во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 16.000,00 денари по метар кубен украсен камен-комерцијален блок (ден/м³);

15. за експлоатација на други неспомнати украсни камења - томболон во износ од 2,5% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 8.000,00 денари по метар кубен украсен камен-томболон (ден/м3);

16. за експлоатација на скапоцени и полускапоцени камења во износ од 5% од вредноста на продадената минерална суровина;

17. за експлоатација на градежно-технички камен (варовник, доломит, базалт, гнајс, андезит и др.) во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 300,00 денари по тон градежно-технички камен (ден/т);

18. за експлоатација на глина (керамичка, порцеланска, цигларска, бентонитска и др.) во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 200,00 денари по тон глина (ден/т);

19. за експлоатација на лапорец во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 200,00 денари по тон лапорец (ден/т);

20. за експлоатација на други неспомнати неметални минерални суровини во износ од 3% од вредноста на продадената минерална суровина по тон минерална суровина (ден/т);

Основа за пресметување на концесиските надоместоци заради експлоатација на неметаличните минерални суровини кои што се предмет на концесија за експлоатација е фиксна цена на минералната суровина.

Г. Води и тоа:

- За експлоатација на минерални и подземни води за пиење во износ од 3% од вредноста на минералната суровина определена на износ од 4,00 денари по литар (ден/л);

Основа за пресметување на концесиските надоместоци заради експлоатација на води кои што се предмет на концесија за експлоатација е фиксна цена на минералната суровина.

(2) Плаќањето на концесиските надоместоци од став 1 на овој член се врши на секои три месеци за продадените количини на минералните суровини од страна на концесионерот, односно концесионерите се должни плаќањето на овие надоместоци да го извршат најкасно до 15-ти во месецот кој што следи, а по истекот на трите месеци кои служат како основа за пресметка.

(3) Вредноста на продадената минерална суровина во смисла на овој тарифник се смета цената на минералната суровина наведена во фактурата што се испорачува на пазарот, без засметан данок на додадена вредност.

Член 5

Со влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/07, 19/09, 105/09, 60/10, 94/10, 12/12 и 53/12).

Член 6

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3050/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1995.

Врз основа на член 161-а став 3 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 41/14), министерот за образование и наука, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКА ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на надоместокот за трошоците за постапката признавање на странска високообразовна квалификација врз основа на реално направените трошоци.

Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за постапката за признавање на странска високообразовна квалификација се определува во висина на реално направените трошоци и тоа за прв, втор (специјалистички и магистерски студии) и трет циклус-докторски студии на високо образование, како и за високообразовна квалификација стекната на еден од првите 500 универзитети рангирани на последната објавена листа од следните институции: Институт за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement - World University Ranking и изнесува 4.500,00 денари.

Со износот од став 1 на овој член се покриваат реално направените трошоци во постапката за признавање на странската високообразовна квалификација.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-4110/3
11 април 2014 година
Скопје

Министер
за образование и наука
Спиро Ристовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 120 денари.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014065



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
6. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Регулативата (ЕУ) бр.42/2014 на Советот од 20 јануари 2014 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр.267/2012 за рестриктивни мерки против Иран.....	2

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.4.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) БР.42/2014 НА СОВЕТОТ ОД 20 ЈАНУАРИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) БР.267/2012 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Регулацијата (ЕУ) бр.42/2014 на Советот од 20 јануари 2014 година за изменување на Регулацијата (ЕУ) бр.267/2012 за рестриктивни мерки против Иран.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на стоки и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Регулацијата (ЕУ) бр.42/2014 на Советот од 20 јануари 2014 година за изменување на Регулацијата (ЕУ) бр.267/2012 за рестриктивни мерки против Иран и Регулацијата (ЕУ) бр.267/2012 на Советот од 23 март 2012 година за рестриктивни мерки против Иран и за укинување на Регулација (ЕУ) бр.961/2010.

Член 6

Регулацијата (ЕУ) бр.42/2014 на Советот од 20 јануари 2014 година за изменување на Регулацијата (ЕУ) бр.267/2012 за рестриктивни мерки против Иран, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивните мерки кон Иран се применуваат за период од шест месеци.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-2660/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 42/2014 НА СОВЕТОТ
од 20 јануари 2014 година
за изменување на Регулација (ЕУ) бр. 267/2012 за рестриктивни мерки против
Иран

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за функционирањето на Европската унија, а особено член 215 од истиот,

имајќи ја предвид Одлука 2010/413/ЗНБП на Советот од 26 јули 2010 година за рестриктивни мерки против Иран и за укинување на Заеднички став 2007/140/ЗНБП ⁽¹⁾,

имајќи го предвид заедничкиот предлог на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика и Европската комисија,

со оглед на тоа што:

(1) Регулација (ЕУ) бр. 267/2012 на Советот ⁽²⁾ ги спроведува мерките предвидени во Одлука 2010/413/ЗНБП.

(2) На 24 ноември 2013 година, Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Обединетото Кралство и Соединетите Држави, поддржани од Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика, постигнаа договор со Иран за Заеднички план за акција со кој се утврдува пристап кон постигнување на долгорочно сеопфатно решение за иранското нуклеарно прашање. Беше договорено дека процесот кој води кон ова сеопфатно решение, како прв чекор да вклучува почетни заеднички усогласени мерки кои ќе ги преземат двете страни во период од шест месеци, со можност за обновување по пат на взаемна согласност.

(3) Како дел од овој прв чекор, Иран би преземал бројни доброволни мерки како што е определено во Заедничкиот план за акција. За возврат, би се преземале бројни доброволни мерки кои би вклучувале привремено прекинување од страна на Унијата, за период од шест месеци, во текот на кој ќе треба да се извршат соодветните договори, на следните рестриктивни мерки:

—забраната за обезбедување на осигурување и реосигурување и транспорт на иранска сурова нафта,

—забраната за увоз, купување или транспорт на ирански петрохемиски производи и за обезбедување на сродни услуги,

—забраната за трговија со злато и благородни метали со Владата на Иран, нејзините јавни тела и Централната банка на Иран или лица и субјекти кои дејствуваат во нивно име.

(4) Освен тоа, Заедничкиот план за акција, исто така, предвидува десеткратно

¹ Сл. весник L 195, 27.7.2010 година, стр. 39.

² Регулација (ЕУ) бр. 267/2012 на Советот од 23 март 2012 година за рестриктивни мерки против Иран и за укинување на Регулација (ЕУ) бр. 961/2010 (Сл. весник L 88, 24.3.2012 година, стр. 1).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

зголемување на праговите за давање одобрување во врска со трансферите на финансиски средства во и од Иран.

(5) На 20 јануари 2014 година, Советот ја усвои Одлука 2014/21/ЗНБП ⁽¹⁾ за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП.

(6) Гореспоменатите мерки спаѓаат во полето на примена на Договорот и затоа, потребно е регулаторно дејство на ниво на Унијата за нивно спроведување, особено со цел да се гарантира еднаква примена од страна на економските субјекти во сите земји-членки.

(7) Затоа, Регулатива (ЕУ) бр. 267/2012 треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА РЕГУЛАТИВА:

Член 1

Регулатива (ЕУ) бр. 267/2012 се менува како што следува:

(1) Во член 11 се додаваат следните ставови 3 и 4:

"3. Забраната утврдена во точка (в) од став 1 привремено се прекинува во однос на производите наведени во Анекс XI.

4. Забраната утврдена во точка (г) од став 1 привремено се прекинува доколку се однесува на одредбата за осигурување и реосигурување поврзана со увоз, купување или транспорт на производите наведени во Анекс XI."

(2) Во член 13 се додава следниот став 3:

"3. Привремено се прекинуваат забраните утврдени во точки (а), (б), (в) и (г) од став 1."

(3) Во член 15 се додава следниот став 3:

"3. Забраните утврдени во точки (а), (б) и (в) од став 1 привремено се прекинуваат во однос на производите наведени во Анекс XII."

(4) Се вметнува следниот член 286:

"Член 286

1. По пат на отстапување од членовите 23(2) и (3), надлежните органи, под условите што ги сметаат за соодветни, може да одобрат ослободување на економските ресурси или ставање на располагање на финансиските средства или економски ресурси, директно или индиректно, на Министерството за нафта како што е наведено во Анекс IX, откако откриле дека тие финансиски средства или економски ресурси се потребни за извршување на договорите за увоз или купување на петрохемиските производи наведени во Анекс V кои потекнуваат од Иран или се увозени од Иран.

¹ Види страна 22 од овој Службен весник.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

2. Засегнатите земји-членки ги информираат останатите земји-членки и Комисијата, во временски рок од четири седмици за одобрувањата дадени според овој член.“.

(5) Член 30 се менува како што следува:

(a) во став 3(a):

(i) упатувањето кон „100 000 ЕУР“ се заменува со „1 000 000 ЕУР“;

(ii) упатувањето кон „40 000 ЕУР“ се заменува со „400 000 ЕУР“;

(б) во став 3(б):

(i) упатувањето кон „100 000 ЕУР“ се заменува со „1 000 000 ЕУР“;

(ii) упатувањето кон „40 000 ЕУР“ се заменува со „400 000 ЕУР“;

(в) во став 3(в), упатувањето кон „10 000 ЕУР“ се заменува со „100 000 ЕУР“.

(6) Член 30а се менува како што следува:

(a) во став 1(б), упатувањето кон „40 000 ЕУР“ се заменува со „400 000 ЕУР“;

(б) во став 1(в), упатувањето кон „40 000 ЕУР“ се заменува со „400 000 ЕУР“.

(7) Во член 37б, се додава следниот став 3:

“3. Привремено се прекинува забраната утврдена во став 1.“.

(8) Во точка (б) од член 45, зборовите “ги изменува Анексите III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB и X“ се заменуваат со зборовите „ги изменува Анексите III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI и XII“.

(9) Анекс I и Анекс II кон оваа регулатива се додаваат како Анекс XI и Анекс XII соодветно.

Член 2

Оваа регулатива влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Оваа регулатива е целосно обврзувачка и директно применлива во сите земји-членки.

Брисел, 20 јануари 2014 година.

За Советот
[Подпишан]
К. ЕШТОН

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

*АНЕКС I**“АНЕКС XI***Список на производи наведени во член 11(3) и (4)**

Ознака ХС	Опис
2709 00	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали; сирови“.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

*АНЕКС II**“АНЕКС XII***СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 15(3)**

Ознака ХС	Опис
7106	Сребро (вклучително позлатено сребро и сребро со платина), необработено или во облик на полупроизвод, или во облик на прав
7108	Злато (вклучително со слој на платина), необработено или во облик на полупроизвод, или во облик на прав
7109	Основни метали или сребро, платинирани со злато, дополнително необработени, освен како полупроизвод
7110	Платина, необработена или во облик на полупроизвод, или во облик на прав
7111	Основни метали, сребро или злато, платинирани, дополнително необработени, освен како полупроизвод
7112	Отпадоци и остатоци од скапоцени метали или од метали платинирани со скапоцени метали; останати отпадоци и остатоци што содржат скапоцени метали или нивни соединенија, што во прв ред се користат за добивање на скапоцени метали“.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 15/18

EN

Official Journal of the European Union

20.1.2014

REGULATIONS

COUNCIL REGULATION

of 20 January 2014

amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran

(2014/42/EU)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP⁽¹⁾,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

- (1) Council Regulation (EU) No 267/2012 ⁽²⁾ gives effect to the measures provided for in Decision 2010/413/CFSP.

- (2) On 24 November 2013, China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, supported by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, reached an agreement with Iran on a Joint Plan of Action which sets out an approach towards reaching a long-term comprehensive solution to the Iranian nuclear issue. It was agreed that the process leading to this comprehensive solution would include, as a first step, initial mutually-agreed measures to be taken by both sides for a duration of six months, renewable by mutual consent.

- (3) As part of this first step, Iran would undertake a number of voluntary measures as specified in the Joint Plan of Action. In return, a number of voluntary measures would be undertaken which would include the suspension by the Union, for a duration of six months, during which the relevant contracts would have to be executed, of the following restrictive measures:

- the prohibition on the provision of insurance and reinsurance and transport of Iranian crude oil,

- the prohibition on the import, purchase or transport of Iranian petrochemical products and on the provision of related services,

- the prohibition on trade in gold and precious metals with the Government of Iran, its public bodies and the Central Bank of Iran, or persons and entities acting on their behalf.

- (4) Furthermore, the Joint Plan of Action also foresees the increase by tenfold of the authorisation thresholds in relation to the transfers of funds to and from Iran.

- (5) On 20 January 2014, the Council adopted Decision 2014/21/CFSP⁽³⁾ amending Decision 2010/413/CFSP.

- (6) The abovementioned measures fall within the scope of the Treaty and regulatory action at the level of the Union is therefore necessary in order to implement them, in particular with a view to ensuring their uniform application by economic operators in all Member States.

- (7) Regulation (EU) No 267/2012 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EU) No 267/2012 is amended as follows:

- (1) In Article 11, the following paragraphs 3 and 4 are added:

- "3. The prohibition laid down in point (c) of paragraph 1 shall be suspended as regards the products listed in Annex XI.

4. The prohibition laid down in point (d) of paragraph 1 shall be suspended insofar as it concerns the provision of insurance and reinsurance related to the import, purchase or transport of the products listed in Annex XI."

- (2) In Article 13, the following paragraph 3 is added:

- "3. The prohibitions laid down in points (a), (b), (c) and (d) of paragraph 1 shall be suspended."

- (3) In Article 15, the following paragraph 3 is added:

- "3. The prohibitions laid down in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 shall be suspended as regards the products listed in Annex XII."

- (4) The following Article 28b is inserted:

(¹) OJ L 195, 27.7.2010. p. 39.

(7) Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EC) No 661/2006 of the Council of 12 April 2006

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

20.1.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 15/19

**Article 28b*

1. By way of derogation from Article 23(2) and (3), the competent authorities may authorise, under such conditions as they deem appropriate, the release of economic resources or the making available of funds or economic resources, directly or indirectly, to the Ministry of Petroleum as listed in Annex IX, after having determined that those funds or economic resources are necessary for the execution of contracts for the import or purchase of the petrochemical products listed in Annex V, that originate in Iran or have been imported from Iran.

2. The Member States concerned shall inform the other Member States and the Commission, within 4 weeks, of authorisations granted under this Article."

(5) Article 30 is amended as follows:

(a) in paragraph 3(a):

(i) the reference to "EUR 100 000" is replaced by "EUR 1 000 000";

(ii) the reference to "EUR 40 000" is replaced by "EUR 400 000";

(b) in paragraph 3(b):

(i) the reference to "EUR 100 000" is replaced by "EUR 1 000 000";

(ii) the reference to "EUR 40 000" is replaced by "EUR 400 000";

(c) in paragraph 3(c), the reference to "EUR 10 000" is replaced by "EUR 100 000".

(6) Article 30a is amended as follows:

(a) in paragraph 1(b), the reference to "EUR 40 000" is replaced by "EUR 400 000";

(b) in paragraph 1(c), the reference to "EUR 40 000" is replaced by "EUR 400 000".

(7) In Article 37b, the following paragraph 3 is added:

"3. The prohibition laid down in paragraph 1 shall be suspended."

(8) In point (b) of Article 45, the words "amend Annexes III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB and X" are replaced by the words "amend Annexes III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI and XII".

(9) Annex I and Annex II to this Regulation are added as Annexes XI and XII respectively.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 20 January 2014.

For the Council
The President
C. ASHTON

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 15/20

EN

Official Journal of the European Union

20.1.2014

ANNEX I

*ANNEX XI

List of products referred to in Article 11(3) and (4)

HS code	Description
2709 00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

20.1.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 15/21

ANNEX II

*ANNEX XII

LIST OF PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 15(3)

HS code	Description
7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7108	Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7109	Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured
7110	Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7111	Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured
7112	Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal".

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 120 денари.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014065